

## ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: **08/2018**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Дирекција за заштита и спасување**

I.1.2) Адреса: **Ул. "Васко Карангелески" бр.8 Скопје**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Александра Поп Ицова** Адреса на е-пошта: **Aleksandra.Pop-Icova@dzs.gov.mk**  
Телефон/Факс: **022433365/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат  
**На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:  
**Државни органи - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
**Осигурување на возила за 2018 година**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **580.000,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на Народна банка на Република Македонија и услугите кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување)**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **Скопје**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Осигурување на моторните возила сопственост на Дирекцијата за заштита и спасување за 2018 година**

II.7) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.8) Рамковна спогодба: **Не**

## **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.2) Електронска постапка? **Да**

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

## **ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Не**

IV.1.5) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

## **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите/плани да се достават најдоцна до: **19.02.2018 во 10:00 часот**

V.2.2) Период на важност на понудата: **45 денови**

V.1.3) Краен рок за поставување прашања: **16.02.2018 15:30**

V.2) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

**19.02.2018 во 10:00** Место: ДЗС - Скопје

V.3) Дополнителни информации

V.4) Датум на објава: **09.02.2018**

## **ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**

## **ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА**

## **ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ**

## **ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ**